



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082



fibula@t.mk

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

fibula2@t.mk

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

fibulabiser@t.mk

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

+389 46 250745

fibulaohrid@t.mk

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија

+389 31 420220

fibulakumanovo@t.mk



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

ЗИМА ПАМПОРОВО 2019/20

Ценовник бр.1
01.10.2019



Индивидуално туристичко патување

ХОТЕЛ		ПЕРИОД				
АПАРТ- HOTEL КАМЕЛИА 4*	сместување станд.+доп. легло	01.12-18.12	19.12-26.12	27.12-02.01	13.01-19.01	20.01-04.03
		05.03-15.04	03.01-12.01			
Цена по лице за ноќевање /Наем						
Студио (мин./макс.2в.)	2+0	26 €	41 €	58 €	29 €	36 €
Ап со 1 спална соба(мин.2воз.,макс. 2 воз.+2 деца или 3 воз.)	2+2	28 €	43 €	63 €	31 €	39 €
Ап со 2 спални соби (мин.4воз.) (макс.4 воз.+2деца или 5 воз.)	4+2	23 €	35 €	55 €	26 €	32 €
Ап со 3 спални соби (мин. 6 воз) (макс.6воз.+2деца или 7 воз.)	6+2	21 €	34 €	51 €	23 €	30 €
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Бесплатно користење на базен ,фитнес, остава за ски опрема,WI-FI интернет, вечерна анимација за деца, паркинг, инфра ред сауна, Џакузи ❖ Минимум престој 5 ноќи за период од 27.12-02.01, 2 ноќевања за останатиот период ❖ Доплата за појадок-6 еур. возрасни / 3 еур деца од 6-11.99 год. на ден ❖ Доплата за вечера-11 еур. возрасни / 6 еур деца од 6-11.99 год. на ден ➤ Божикна Вечера (задолжителна)-45 еур возрасен/ 30 еур деца 6-11.99 год. ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна)-100 еур возрасен/55 еур. деца 3-11.99 год. во посебен дел од хотелот со анимација ➤ Деца од 0-5.99 год. на дополнително легло- Бесплатно ➤ Дете од 6-11.99 год. на дополнително легло – 60% попуст ➤ Дете од 0-11.99 год. на редовно легло-нема попуст ➤ Возрасен на дополнително легло- 20% попуст ❖ Попусти за рана резервација (не важи во период од 27.12-02.01) • 10% попуст за резервации направени до 31.10.2019 						

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА-Hotel Perelik 5*

ХОТЕЛ	ПЕРИОД				
PERELIK HOTEL 5*					
Цена по лице за ноќевање Полупансион	Смест. Станд.+ Доп.лег.	01.12-20.12 07.03-20.04	21.12-27.12 04.01-17.01 22.02-06.03	28.12-03.01	18.01-21.02
Јуниор Суит (Звоз+1 дете)	2+1	43 €	49 €	81 €	56 €
Јуниор Суит=Еднокреветна	1	62 €	68 €	160 €	76 €
Апартман /Мазонет (макс.Зв+1дете)	2+1	54 €	60 €	92 €	68 €
<p>Дополнителното легло е софа на извлекување, за 1 возрасен и 1 дете максимум. Цената вклучува бесплатно користење на новиот Relax центар (базен, сауна, фитнес, бања со пареа),WI-FI, шатл превоз до ски патеки- Ski center 1- Tourist center, Ski center 2- Malina и до Ski center 5- Mechi chai, остава за сопствена ски опрема во хотелот или на ски патеките на Ski Center 2- Malina. (не се пресметува попуст на овие цени): Божична Вечера на 25.12 (задолжителна)- 25 еур. возрасни/ 15 еур. деца 2-11.99 год. Новогодишна Вечера - (задолжителна) -65 еур. возрасни/ 45 еур. деца 2-11.99 год. Намалувања: Дете 0-4,99 на дополнително легло со 2 возрасни (кои плаќаат полни суми)- бесплатно Дете 0-4,99 со 1 возрасен=Еднокреветна Дете 5-11,99 на редовно легло- 25% попуст Дете 5-11,99 на дополнително легло- 50% попуст Возрасен на дополнително легло- 25% попуст</p> <p>❖ Попусти за рана резервација</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% попуст за резервации направени до 30.10.2019 ❖ 10% попуст за резервации направени до 01.12.2019 <p>Wellness пакет 9 еур по лице на ден (оваа цена е за со направена резервација) Во цената е вклучено користење на: инфраред сауна, Финска сауна, хербал сауна,Турска бања, арома парна бања, ледена соба,релакс зона, хоризонтален туш во Wellness & Leisure Center.</p>					

ХОТЕЛ	ПЕРИОД			
HOTEL PRESPA 3*				
Цена по лице на ден Полупансион	сместување станд+допол.легло	01.12-13.12 05.01-17.01 24.02-15.04	14.12-27.12 03.01-04.01 18.01-21.02	28.12-02.01
Двокреветна соба	2+1	27 €	30 €	50 €
Еднокреветна соба	1	35 €	38 €	58 €
<p>➤ Бесплатно користење на фитнес, Wi-Fi во соба и во лоби барот, превоз до Малина ски центар според хотелскиот распоред, паркинг</p> <p>➤ Минимум престој : 5 ноќевања</p> <p>➤ Новогодишна Вечера на 31.12.2019 (задолжителна) -60 еур возрасен / 35 еур деца 2-11.99 год</p> <p>➤ Дете од 0-1.99г.-бесплатно</p> <p>➤ Дете од 2-11.99г. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба-30% попуст</p> <p>➤ Дете од 2-11.99г. на дополнително легло во докреветна соба-75% попуст</p> <p>➤ Две деца од 2-11.99г. со 1 возрасен во двокреветна соба-прво дете 30% попуст, второ дете 75% попуст</p> <p>➤ Возрасен на дополнително легло во двокреветна-25% попуст</p> <p>❖ Попусти за рана резервација</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% попуст за резервации направени до 30.11.2019 <p>Екстра попусти: За престој од мин.7 ноќевања=1 бесплатна ноќ (за пристигнување од 05.01-18.01 и од 04.03 до крај на сезоната</p>				

Двата попуста не се комбинираат.

ORLOVETS HOTEL 5*	сместување стандарт.+ доп.легло	01.12-20.12	21.12-27.12	28.12-03.01	18.01- 21.02
		07.03-20.04	04.01-17.01 22.02-06.03		
Цена по лице на ден	НОКЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК				
Двокреветна соба	2+1	37 €	43 €	75 €	51€
Двокреветна соба =Еднокреветна соба	1	56 €	63 €	149 €	70€
Апартман (макс. 3 воз+1 дете)	2+1	56€	63€	95€	70€
		ПОЛУПАНСИОН			
Двокреветна соба	2+1	43€	49 €	81 €	56€
Двокреветна соба=Еднокреветна соба	1	62 €	68 €	161 €	76€
Апартман (макс.3 воз+1 дете)	2+1	62€	68€	100€	76€

1. Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, New Mountain Wellness lounge (внатрешен базен, фитнес, арома сауна, хербал сауна, тропски туш, парна бања и арома парна бања), WI-FI, ски шатл превоз според распоред до ски патеките- Ski Center 1- Tourist center, Ski center 2- Malina и Ski center 5- Mechi chai, остава за сопствена ски опрема во хотелот или на ски патеките на Ski center 2- Malina.

2. Додатоци (не се пресметува попуст)

- **Божикна Вечера** на 25.12(задолжителна)- 30 еур возрасни/ 20 еур деца 5-11.99 год
- **Новогодишна Вечера** (задолжителна) -65 еур возрасни/ 45 еур деца 2-11.99 год
- Дете 0-4.99 год на дополнително легло со 2 возрасни – Бесплатно
- Дете 0-4.99 год. со 1 возрасен = Еднокреветна
- Дете од 5-11.99 год на редовно легло-25% попуст
- Дете од 5-11.99 год на дополнително легло -50% попуст
- Возрасен на дополнително легло- 25% попуст

❖ **Попусти за рана резервација**

- 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019
- 15% попуст за резервации направени до 30.10.2019
- 10% попуст за резервации направени до 01.12.2019

ХОТЕЛ	ПЕРИОД				
ORPHEUS HOTEL PAMPOROVO 4*	Смест. Станд.+ Доп.лег.	21.12-27.12	28.12-01.01	02.01-08.01	04.03-10.04
Цена по лице за ноќевање Полупансион		09.01-17.01 22.02-03.03		18.01-21.02	
Двокреветна соба-макс.2воз+1дете	2+1	42 €	81 €	46 €	34 €
Еднокреветна соба	1	59 €	117 €	64 €	46 €
Трокреветна соба-цена за 3воз/макс.3воз	3+0	108 €	206 €	117 €	88 €
АПП-1-спална соба-цена за 2воз+2деца или 3воз/макс.4 возрасни	2+2	125 €	243€	137 €	101 €

*Цената вклучува бесплатно користење на базен, инфрацрвен сауна, Финска сауна фитнес, бања со пареа, WI-FI, шатл превоз до ски патеката 2- Malina , остава за сопствена ски опрема во хотелот, паркинг, анимации за деца и спортски анимации за возрасни.

***Минимален престој:**

- Минимум 3 ноќевања за период од 28.12-01.01

- Минимум 4 ноќевања за период од 18.01-21.02

Божикна Вечера (задолжителна)- 39 еур. возрасни/ 22 еур. деца 5-12.99 год.

Новогодишна Вечера - (задолжителна) -90 еур. возрасни/ 50 еур. деца 5-12.99 год.

***Во двокреветна соба**

Дете 0-4,99 на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна или АПП- бесплатно/бесплатен baby cot

Дете 5-12,99 на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба-бесплатно

Дете 5-12,99 на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба- 50% попуст

Две деца 5-12,99 со 1 возрасен во двокреветна соба- двете деца добиваат по 50% попуст

Возрасен на дополнително легло- 25% попуст

***Во Апартамент**

1 дете 5-12,99 на дополнително легло со 3 возрасни во АПП со 1 спална соба-90% попуст од редовната цена

4то возрасно лице на дополнително легло во АПП со 1 спална соба-85% попуст од редовната цена

❖ **Попусти за рана резервација**

• 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019 **Не важи за период 28.12-01.01**

❖ 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019 **Не важи за период 28.12-01.01**

10% попуст за резервации направени до 01.12.2019

Специјален попуст "Long stay" за резервации со мин.7 ноќевања престој: 10% дополнителен попуст за резервации направени до 01.12.2019

"Long stay" попустот може да се комбинира со попустот за рана резервација

Екстра попусти

7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11, 13=12 и 14=12 за пристигнувања 02.01-31.03

Попустот за рана резервација е екстра попустите НЕ се комбинираат.

ХОТЕЛ	ПЕРИОД			
	сместување станд.+ доп. легло	01.12-26.12 12.01-23.01 23.02-10.04	27.12-02.01	03.01-12.01 24.01-22.02
FINLANDIA 4*				
Цена по лице за ноќевање ПОЛУПАНСИОН				
Двокреветна соба (макс. 4 воз.)	2+1/2+2	27 €	47 €	32 €
Двокреветна=Еднокреветна соба	1	+50%	+100%	+50%
Двокреветна Делукс	2+1	32 €	52 €	38 €
АПП стд (цена само за наем на АПП макс.4 воз.)	2+2	65 €	107 €	79 €

- ❖ Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера (за двокреветна и еднокреветна соба), бесплатно користење на базен и фитнес, шатл превоз до ски патеките и назад, паркинг.
- ❖ Доплата за ручек -10 еур возрасни / 7 еур деца 2-11.99 год
- ❖ Доплата за Полупансион (**задолжителен во АПП**) -12 еур возрасни / 7 еур деца 3-11.99 год на ден
- **Божикна Вечера** на 25.12 (задолжителна)- 30 еур возрасен/ 18 еур деца 3-11.99 год
- **Новогодишна Вечера** (задолжителна) -60 еур возрасен / 35 еур деца 3-11.99 год
- Дете од 0-2.99 год-Бесплатно
- Дете од 3-11.99 год на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба- 50% попуст, **НЕМА ПОПУСТ** за периодот за Нова Година (27.12-02.01)
- Дете од 3-11.99 год на дополнително легло во двокреветна соба-50% попуст за период 27.12-02.01, 70% попуст за останатиот период
- Дете на дополнително легло во апартамент- доплата само за Полупансион
- Возрасен на дополнително легло во двокреветна соба-20% попуст
- ❖ **Попусти за рана резервација (не важи за период 27.12-02.01)**
- 10% попуст за резервации направени до 15.11.2019

Екстра попуст: за престој од 7-10 ноќи-1 бесплатна ноќ во период 01.12-26.12, 12.01-23.01 и од 23.02-10.04., за престој 11 ноќи и повеќе-2 бесплатни ноќи. **Двата попуста не се комбинираат.**

ХОТЕЛ		ПЕРИОД			
РАМРООВО HOTEL 4*	Сместување стандарно Доп.легло	08.12-19.12 01.03-31.03	20.12- 27.12 17.01- 22.02	28.12-02.01	03.01-16.01 23.02-29.02
		НОКЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК			
Цена по лице на ден					
Двокреветна соба со балкон (мин 1 в.+1дете)	2+1	25 €	36 €	62€	32 €
Двокреветна без балкон (мин 1 возр.+1дете, макс. 2воз.+2 деца или 3 возр.)	2+2	22 €	34 €	59€	30 €
Еднокреветна соба	1	+50%	+80%	+100%	+50%
Студио(мин.3воз.макс.2воз.+2деца или 3воз.)	2+2	36 €	47 €	73€	43 €
Апартман (мин. 2воз.,макс.3воз.+1дете)	2+2	42 €	53 €	79€	49 €
Апартман Де Лукс (мин=макс.2воз.)	2+0	53 €	64 €	90€	60 €
Претседателски АПП-цена по апп (макс.2воз.)	2+0	277 €	300 €	351€	292 €
		НОКЕВАЊЕ СО ПОЛУПАНСИОН			
Двокреветна соба со балкон (мин.1воз.+1дете, макс.2воз.+1дете/ 3воз.)	2+1	31 €	43€	68€	39 €
Двокреветна без балкон (мин.1воз.+1дете, макс.2воз.+2дете/ 3воз.)	2+2	29 €	40 €	66€	36 €
Еднокреветна соба	1	+50%	+80%	+100%	+50%
Студио (мин.2воз.макс 2воз.+2деца или 3воз.)	2+2	43 €	54 €	80€	50 €
Апартман (мин.2воз.+2деца,макс.3воз.+1дете)	2+2	48 €	60 €	86€	56 €
Апартман Де Лукс- (мин=макс.2воз.)	2+0	60 €	71 €	97€	67 €
Претседателски АПП-цена по апп (мин=макс.2воз.)	2+0	291 €	314 €	365€	306 €

- Бесплатно користење на базен, фитнес, Џакузи, парна бања, сауна, игротека за деца, Wi-Fi во лоби бар и Whiskey бар, ски-остава (ограничен број), превоз до ски терените, паркинг (ограничен број на паркинг места)

**Гостите на ПОЛУПАНСИОН имаат вечера на 24.12 и на 25.12

- Минимален престој- минимум 3 ноќевања за период од 28.12-02.01

-Новогодишна вечера (задолжителна) во Orpheus ресторан- за гости на ВВ: 101 еур за воз/ 48 еур за деца (4-11,99)/ дете (0-3,99)- бесплатно

-Новогодишна вечера (задолжителна) во Orpheus ресторан- за гости на НВ: 95 еур за воз/ 45 еур за деца (4-11,99)/ дете (0-3,99)- бесплатно

-Новогодишна вечера (задолжителна) во Perelik ресторан- за гости на ВВ: 91 еур за воз/ 48 еур за деца (4-11,99)/ дете (0-3,99)- бесплатно

- Новогодишна вечера (задолжителна) во Perelik ресторан- за гости на НВ: 85 еур за воз/ 45 еур за деца (4-11,99)/ дете (0-3,99)- бесплатно

За деца има мени на Новогодишната вечера.

- 1 или 2 деца од 0-3.99 со 1 возрасен = еднокреветна соба
- Дете од 4-11.99 г. на редовно легло со 1 возрасен во Двокреветна=Еднокреветна
- Две деца 4-11.99 год. со 1 возрасен во двокреветна соба со балкон-секое дете по 50% попуст
- Дете од 0-0,3,99 на допол. легло – бесплатно. Baby cot – бесплатно (на посебно барање, ограничен број)

- Прво дете од 0-11.99 на дополнително легло со 2 возрасни - бесплатно
- Второ дете од 4-11.99 год. на дополнително легло со 2 возрасни -50% попуст
- Возрасен на дополнително легло во двокреветна соба , студио или апартман – 20 % попуст
- Попуст за периодот за Нова Година (може да се комбинира со попустот за рана резервација)**
- 10% попуст за резервации со 4 ноќевања во период од 28.12-02.01.2020 (важи конкретно за ноќевање на 28.12-02.01)**
- 15% попуст за 5-6 ноќевања во период од 28.12-02.01.2020 (важи конкретно за ноќевање на 28.12-02.01)**
- ❖ **Попусти за рана резервација важи за период на престој 08.12 – 19.12 и 03.01-16.01.20 и 23.02-31.03**
- 25% попуст за резервации направени до 30.09.19
- 20% попуст за резервации направени до 31.10.19
- 10% попуст за резервации направени до 30.11.19
- Екстра попусти**
- 7=6 за пристигнување во период од 08.12-19.12 , 03.01-16.01 , 23.02-31.03
- Попустот за рана резервација и екстра попустот не се комбинираат**

ХОТЕЛ		ПЕРИОД		
BELMONT SKI & SPA HOTEL 4*	сместување станд.+доп. легло	01.12-20.12	21.12-29.12	30.12-02.01
		11.01-17.01	03.01-10.01	
		23.02-15.04	18.01-22.02	
Цена по лице за ноќевање /Полупансион				
Двокреветна соба (макс.2воз.+1дете)	2+1	29 €	33 €	56 €
Еднокреветна соба	1	40 €	51 €	87 €
Студио/АПП (мин.2воз./макс.3воз.+1дете)	2+2	35 €	42 €	70 €
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Бесплатно користење на парна бања, фитнес, базен, Финска сауна превоз до ски центар Малина, интернет, паркинг (ограничен број на места), сеф, Wi-Fi., трансфер до студентскиот ски центар со возен ред потврден од хотелот. ❖ Минимум престој 3 ноќи за период од 30.12-02.01 ➤ Новогодишна Вечера на 31.12.2019 (задолжителна)-65 еур возрасен / 35 еур деца 2-11.99 год ➤ Дете од 0-1,99 бесплатно ➤ Дете 2-11.99 год. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна-50% попуст ➤ Дете 2-11.99 год на дополнително легло во двокреветна-75% попуст ➤ Две деца 2-11.99 год со 1 возрасен во двокреветна-прво дете 50% попуст, второ дете 75% попуст ➤ Едно или две деца 2-11.99 год на дополнително легло со 2 возрасни во Студио/АПП- секое дете по 75% попуст ➤ Возрасен на дополнително легло во Студио/АПП- 25% попуст ❖ <u>Попусти за рана резервација</u> • 10% попуст за резервации направени до 30.11.2019 - Екстра попуст 7=6 за престој во период од 11.01-25.01 и за пристигнувања по 23.02.2020 - Попустот за рана резервација и екстра попустот не се комбинираат 				

ХОТЕЛ		ПЕРИОД		
SNEZHANKA HOTEL 3*	сместување станд.+доп. Легло	01.12-23.12	24.12-27.12	28.12-01.01
		29.02-31.03	02.01-28.02	
Цена по лице на ден на база полупансион				
Двокреветна соба –макс.3воз.	2+1	25 €	29 €	68 €
Еднокреветна соба	1	36 €	43 €	136 €
Апп со 1 спална – цена за 2 воз + 2 деца	2+2			

69 €

86 €

196 €

- ❖ Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, бесплатно користење на базен, сауна, фитнес, Wi-Fi, паркинг.
Шатл превоз до ски патеките 1 еур по лице на ден, цената е за повратен превоз со ски патеките и назад
3-то и 4-то возрастно лице во АПП- 11 еур на ден
3-то дете (2-11,99) во АПП- 7 еур на ден
- **Божикна Вечера** (задолжителна)-25 еур возрасен / 15 еур. За деца од 4-11.99 год
- **Новогодишна Вечера** (задолжителна)-58 еур. Возрасен / 34 еур. За деца од 4-11.99 год
- Дете 0-5.99 год. На дополнително легло со 2 возрастни во двокреветна соба – бесплатно
- Дете 6-11.99 год. На дополнително легло со 2 возрастни во двокреветна соба -65% попуст
- Дете 2-11.99 год. На редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба -40% попуст
- Возрасно лице на дополнително легло во двокреветна соба – 25% попуст
- ❖ **Попусти за рана резервација**
- 15% попуст за резервации направени до 30.09.2019
10% попуст за резервации направени до 31.10.2019

Екстра попусти: (7=6) за пристигнување од 02.01-31.01.20 и 24.02-31.03.2020

Двата попусти НЕ се комбинираат .

ХОТЕЛ		ПЕРИОД			
MPM HOTEL MURSALITSA 3*	сместување станд.+ доп. легло	28.12-04.01	20.12-27.12 05.01-11.01	01.12-19.12 12.01-14.04	
		Цена по лице за ноќевање ПОЛУПАНСИОН			
Двокреветна соба (макс.2воз+2деца / 3воз.)		2+1	63 €	41 €	33 €
Двокреветна=Еднокреветна соба		1	109 €	56 €	51 €
АПП со 1 спална-(мин.2воз,макс.4воз)		2+2	81 €	58 €	45 €
АПП со 2спални-цена за 4воз(мин 4воз,макс . 6 воз		4+2	231 €	141 €	116 €
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Во цената е вклучено бесплатно користење на сауна, парна бања, фитнес, базен, шатл превоз до ски центарот Студенец според распоредот од хотелот, паркинг и WI-FI. ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна) -60 еур возрасен / 35 еур деца 6-12.99 год Деца 2-5,99 имаат место за седење на Новогодишната вечера, немаат мени. Новогодишна вечера за деца 2-5,99 (незадолжителна)- 35 еур по дете. ➤ Дете од 0-5.99 год-Бесплатно ➤ 1 Дете од 6-12.99 год на дополнително легло со 2 возрастни во двокреветна соба- 100 % попуст 1 Дете од 6-12.99 год на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба или АПП со 1 спална- 25% попуст 2 деца 6-12,99 на дополнително легло со 2 или 4 возрастни(АПП со 2 спални)- прво дете е бесплатно, второ дете има 50% попуст ➤ Возрасен на дополнително легло -30% попуст ❖ Попусти за рана резервација • 25% попуст за резервации направени до 31.07.2019 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019 					

ХОТЕЛ		ПЕРИОД		
MPM HOTEL MERRYAN 3*	сместување станд.+ доп. легло	28.12-04.04	20.12-27.12	01.12-19.12
			05.01-11.01	12.01-14.02
			15.02-22.02	23.02-14.04
Цена по лице за ноќевање ПОЛУПАНСИОН				
Двокреветна соба	2+1	64 €	39 €	35 €
Двокреветна=Еднокреветна соба	1	115 €	62 €	58 €
Суит-мин 2воз, макс.2воз+2 деца или 3воз	2+2	81 €	58 €	45 €
Дете 2-11,99 на доп. легло во двокреветна или Суит		12 €	12 €	12 €
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, бесплатно користење на сауна, парна бања, џакузи, фитнес, остава за ски опрема, WI-FI на рецепција и во лоби. *Минимален престој- 4 ноќевања во период 28.12-04.10 Шатл превоз до ски патеките- 11 еур по лице за престој(за престој од 6 ноќевања); 11 еур по лице за првите 6 ноќевања и 2 еур по лице на ден за наредните денови престој (за 6 и повеќе ноќевања) и 2 еур по лице за пократок престој (до 5 ноќевања) ➤ Новогодишна Вечера (задолжителна) -70 еур возрасен / 40 еур деца 2-11.99 год Деца од 0-1.99 год-Бесплатно ➤ Дете од 2-11.99 год на редовно легло во двокреветна соба- 20 % попуст ➤ Возрасен на дополнително легло во Суит -20% попуст ❖ Попусти за рана резервација • 25% попуст за резервации направени до 31.07.2019 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019 -Екстра попусти: *7=6,11=10,14=12 за пристигнувања до 24.12.12.01-13.01.2020 и од 05.03 до крај на сезона Двата попусти НЕ се комбинираат 				

ХОТЕЛ		ПЕРИОД				
HOTEL COMPLEX "THE CASTLE" 3*	сместување станд.+ доп. легло	20.12 -26.12		27.12-01.01	04.03-31.03	
		02.01-03.03			Нед-Чет	Пет и Саб
Цена по лице за ноќевање со појадок						
Студио- за 2 воз. (макс.2 воз.)	2+0	60 €	65 €	71 €	48 €	50 €
Апп со 1 спална- за 2 воз. (мин.2воз, макс.4 воз.)	2+2	66 €	68 €	86 €	54 €	56 €
Апп со 2 спални- за 4 воз. (мин.4 воз., макс.6 воз.)	4+2	107 €	112 €	124 €	86 €	88 €
Дете од 0-5.99год. на дополнително легло		Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Прво дете 6-11.99год. на допол. легло во АПП		9 €	9 €	9 €	9 €	9 €
Второ дете 6-11.99год. на допол. Легло во АПП		6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Прво возрасно лице на допол.легло во АПП		12 €	12 €	12 €	12 €	12 €
Второ возрасно лице на допол.легло во АПП		9 €	9 €	9 €	9 €	9 €
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Во цената е вклучено ноќевање, појадок, бесплатно користење на фитнес, кабловски интернет во соба, паркинг, превоз до ски центар 1 и Малина ➤ Минимум престој во висока сезона (27.12-01.01) е 3 ноќевања. ➤ Доплата за Полупансион-11 еур. возрасен / 6 еур. деца од 6-11.99 год. ➤ Новогодишна Вечера (незадолжителна) -95 еур. возрасни/ 50 еур. деца 3-17.99 год ❖ Попусти за рана резервација • 20% попуст за резервации направени до 30.09.2019г. 						

- 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019г.
10% попуст за резервации направени до 30.11.2019г.

Екстра попусти: (7=5) за пристигнување во период од 07.01-20.01 и од 04.03-31.03
(7=6) за пристигнување во период од 20.12-26.12 и од 21.01-28.02
(14=12) за пристигнување во период од 07.01-31.03

Двата попушта не се комбинираат.

ХОТЕЛ		ПЕРИОД			
GREEN LIFE APART HOTEL 3*		сместување станд.+доп. легло	01.12-21.12 05.03-31.03	22.12-27.12 03.01-30.01 06.02-04.03	28.12-02.01 31.01-05.02
Цена по соба на база ноќевање со појадок					
Студио (за 2 лица)	2+0	35 €	63 €	78 €	70 €
Студио (за 3 лица)	2+1	48 €	72 €	90 €	79 €
АПП со 1 спална (макс.4 воз.)	2+2	55 €	86 €	108 €	94 €
АПП со 2 спални (макс.5 воз. или 4воз.+2деца)	4+2	76 €	116 €	131 €	115 €
Цена по соба на ден /Полупансион					
Студио (за 2 лица)	2+0	52 €	79 €	93 €	86 €
Студио (за 3 лица)	2+1	71 €	96 €	115 €	104 €
АПП со 1 спална (макс.4 воз.)	2+2	80 €	108 €	132 €	118 €
АПП со 2 спални (макс.5 воз. или 4воз.+2деца)	4+2	117 €	157 €	171 €	157 €
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Во цената е вклучено ноќевање со појадок, или појадок и вечера, бесплатно користење на сауна, парна бања, Wi-Fi.. ❖ Минимум престој 3 ноќи за период од 28.12-02.01.20 и 21.01-01.02.2020 ❖ Попусти за рана резервација <ul style="list-style-type: none"> • 10% попуст за резервации направени до 30.11.2019 <p>Екстра попусти: (6=5, 12=10) за пристигнувања до 01.12-27.12, 03.01-30.01 и од 06.02-31.03.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Попустот за рана резервација и екстра попуст НЕ СЕ КОМБИНИРААТ. 					

ХОТЕЛ		ПЕРИОД		
ELINA HOTEL 3*		сместување станд.+доп. легло	29.11-19.12 12.01-23.01 03.03-31.03	20.12-27.12 02.01-11.01 24.01-02.03 28.12-01.01
Цена по лице на ден на база полупансион				
Возрасен во двокреветна соба (макс.3воз.)	2+1	30 €	33 €	52 €
Возрасен во трокреветна соба (макс.4 воз)	3+1	30 €	33€	52 €
Еднокреветна соба	1	44 €	50 €	-
Студио (макс. 3 воз) цена за 2 воз	2+1	71 €	80 €	118 €
Апартман- цена за 2 лица	2+1	82 €	92 €	132 €
Апартман со 2 спални соби- цена за 3 лица	4+1	107 €	117 €	174 €

- Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, бесплатно користење на базен, релакс соба, парна бања, паркинг, фитнес, игралиште за деца и WI-FI.

*** Минимален престој во период 28.12-01.01**

*** Божиќна вечера на 25.12.2019 (задолжителна)- 34 еур за возрасен/ 20 еур за дете (2-11,99)**

*** Новогодишна вечера на 31.12.2019 (задолжителна)- 72 еур за возрасен/ 41 еур за дете (2-11,99)**

*** Намалувања за двокреветна и трокреветна соба:**

- Бебе 0-1,99 има бесплатно сместување и baby cot.

-Дете од 2-6,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни-бесплатно

-Дете од 7-11,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни- се доплаќа 13 еур на ден

- Дете од 2-11,99 на редовно легло – се доплаќа 18 еур на ден

-Возрасен на дополнително легло- се доплаќа 18 еур на ден

***Намалувања за Студио и Апартаменти:**

- Бебе 0-1,99- бесплатно сместување и baby cot

- Прво дете 2-6,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни- бесплатно

- Второ дете 2-6,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни- се доплаќа 7 еур на ден

- Дете од 7-11,99 на дополнително легло со 2/3 возрасни- се доплаќа 7 еур на ден

- Возрасен на дополнително легло- се доплаќа 13 еур на ден

*** Попуст за рана резервација (не важи за периодот 28.12-01.01)**

Попуст за рана резервација- 15% попуст за резервации направени до 31.10.2019

Попуст за рана резервација- 10% попуст за резервации направени до 30.11.2019

*** Екстра попусти: 6=5 престој во период од 29.11-19.12, 12.01-23.01 и 03.03-31.03.2020**

Двата попусти НЕ СЕ КОМБИНИРААТ

ХОТЕЛ	ПЕРИОД			
MURGA VETS GRAND HOTEL 4*	сместување станд.+доп. легло	01.12-19.12	20.12-29.12	30.12-02.01
Цена по соба на ден на база ноќевање со појадок		03.01-22.01	23.01-04.03	
Двокреветна економска соба-цена за 2 лица	2+1	50 €	55 €	103 €
Еднокреветна економска соба	1+0	37 €	42€	66 €
Двокреветна стандардна соба-цена за 2 лица	2+1	54 €	60 €	114€
Еднокреветна стандардна соба	1+0	42 €	46 €	68 €
Суит-цена за 2 лица(макс.3воз или 2воз+2 деца)	2+1	80 €	89 €	127 €
Суит со 2 спални соби- цена за 4 лица (макс.4воз+2деца или 5воз+1дете)	4+1	168 €	187 €	220 €
Мазонет- цена за 2 лица(макс.2воз+2деца или 3воз)	2+1	128€	138€	218€
Мазонет со приватна сауна(макс.2воз+2деца или 3воз)	2+1	149€	168€	241€
Дете 6-1,99 на дополнително легло		15€	15€	35€
Возрасен на дополнително легло		22€	22€	41€

Во цената е вклучено ноќевање, појадок, бесплатно користење на базен, фитнес, сауна, WI-FI, паркинг, детско катче, трансфер до ски патеките.

Вечера- доплата 10 еур за возрасен/ 6 еур за дете (3-11,99)

За гости на база ВВ: Новогодишна вечера (задолжителна)-90еур за возрасен/50еур за дете 3-11,99

За гости на база ВВ: Божиќна вечера (задолжителна)- 35еур за возрасен/20 еур за дете 3-11,99

За гости на база НВ: Новогодишна вечера(задолжителна)-80 еур за возрасен/45еур за дете 3-11,99

За гости на база НВ: Божиќна вечера (задолжителна)- 25еур за возрасен/15еур за дете 3-11,99

Дете 0-8,99 со 1 возрасен= Еднокреветна соба

Дете 0-8,99 на дополнително легло со 2 возрасни-бесплатно

Дете 9-13,99 на редовно легло- нема попуст

Дете 9-13,99 на дополнително легло-плаќа според табела

Возрасен на дополнително легло-плаќа според табела

Попуст за рана резервација:

10% попуст за резервации направени до 30.10.2019

5% попуст за резервации направени до 14.11.2019

“Long Stay” попуст

-5% попуст за резервации со 3-6 ноќевања

-10% попуст за резервации од 7 ноќевања и повеќе

Двата попусти се комбинираат

ХОТЕЛ		ПЕРИОД				
STENATA APART HOTEL 2*						
Цена по соба на ден на база ноќевање со појадок		Смест. Станд.+ Доп.лег.	20.12-02.01	03.01-20.01	21.01-29.02	01.03-01.04
АПП-1 спална соба-цена за 2 лица		2+1	113 €	86 €	74 €	67 €
АПП- 2 спални соби-цена за 4 лица		4+2	149 €	117 €	104 €	92 €
Студио-цена за 2 лица		2+0	84 €	67€	58 €	52 €
АПП Лукс-1 спална соба-цена за 2 лица		2+1	146 €	109€	95 €	86 €
АПП Лукс-2 спални соби-цена за 4 лица		4+2	189 €	150 €	137 €	119€
Дете 7-13,99 на дополнително легло			9 €	9 €	9 €	9 €
Возрасен на дополнително легло			15 €	15 €	15 €	15 €

Во цената е вклучено ноќевање, појадок, остава за сопствена ски опрема,wi-fi.

Минимален престој: 5 ноќевања за 20.12-02.01 и 21.01-29.02; 2 ноќевања за останатите периоди.

Нема стандардна вечера на 31.12.2019

Дете 0-6,99 на дополнително легло-бесплатно

Дете 7-13,99 на дополнително легло- плаќа според табела

Дете 0-13,99 на редовно легло- нема попуст, плаќа полна сума

Попуст за рана резервација- важи за престој 20.12-31.03.2020**-10% попуст за резервации направени до 15.10.2019****Екстра попусти:**

За престој 7-13 ноќевања,1 ноќевање бесплатно, за престој 14 ноќевања и повеќе 2 ноќевања бесплатно-за престој во хотел 03.01-31.03.2020

ЧЕПЕЛАРЕ

ХОТЕЛ	ПЕРИОД			
RHODOSI HOME 4*	сместување станд.+доп. легло	01.12-23.12	24.12-27.12	28.12-01.01
		29.02-31.03	02.01-28.02	
Цена по лице на ден на база полупансион				
Двокреветна соба (макс.3воз.)	2+1	22 €	29 €	54 €
Еднокреветна соба	1	33 €	42 €	106 €
АПП со 1 спална (цена за 2воз+2деца)	2+2	63 €	82 €	154 €
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Во цената е вклучено ноќевање, појадок, вечера, бесплатно користење базен, сауна, паркинг, WI-FI интернет Трето и четврто возрасно лице во АПП-11 еур на ден Трето дете (2-11,99) во АПП- 7 еур на ден ❖ Божикна вечера (задолжителна) -25 еур. возрасен / 15 еур. деца од 4-11.99 год ❖ Новогодишна Вечера (задолжителна)-55 еур. возрасен / 32 еур. деца 4-11.99 год ➤ Дете 0-5.99 год. на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба - бесплатно ➤ Дете 6-11.99 год. на дополнително легло со 2 возрасни во двокреветна соба -65% попуст ➤ Дете 2-11.99 год. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба -40% попуст ➤ Возрасен на дополнително легло во двокреветна соба -25% попуст ❖ Попусти за рана резервација <ul style="list-style-type: none"> • 15% попуст за резервации направени до 30.09.2019 • 10% попуст за резервации направени до 31.10.2019 <p>Екстра попусти: (7=6) за пристигнување 15.01-02.02.2020 и 20.02-31.03.2020</p> <p>Двата попуста не се комбинираат.</p>				

ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА :

- Туристичка такса 1 еур на ден по лице
- **РАНО БУКИРАЊЕ не подложи на промена на термин или хотел, како и откажување на резервацијата од страна на патникот. Уплатениот аванс од 50% не се враќа.**
За резервации направени без Рано букирање, важат општите услови од Член. 6 од Договорот за Патување.
- Цените се дадени во евра, плаќањето е задолжително во денари (1 еур=61.8 мкд)
- Задолжително патничко и здравствено осигурување
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош, не се потребни вакцини
- За резервација задолжителна уплата аванс од 50% од вкупниот износ
- Целосна доплата 7 дена пред патување (освен за рано букирање)
- За овој аранжман важат општите услови на патувањена Фибула Ер Травел и СКТМ